

Службен весник

на Република Македонија

Број 136

23 јули 2016, сабота

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3335. Закон за дополнување на Изборни-от законик	2	3336. Правилник за начинот на работа на Воената полиција	3
		Огласен дел.....	1-12

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3335.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Се прогласува Законот за дополнување на Изборниот законик,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2016 година.

Бр. 08-3359/1
23 јули 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ
ЗАКОНИК

Член 1

Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16 и 99/16), по членот 196 се додаваат два нови члена 196-а и 196-б, кои гласат:

„Член 196-а

Заради организација на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година, граѓаните за кои не постојат неодамнешни податоци и евиденции во базите на институциите при вкрстени проверки согласно со Правилникот за методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверки, за кои се смета дека се на привремена работа или привремен престој во странство со пријавено последно живеалиште во Република Македонија во бројка од 171.500 лица, без ограничување на нивното избирачко право, Државната изборна комисија ги запишува во посебниот извод на Избирачкиот список од членот 45 став (4) од Изборниот законик.

Член 196-б

(1) Заради организација на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година, Државната изборна комисија во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, граѓаните за кои при административните и теренските проверки спроведени соглас-

но со Правилникот за методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверки, утврдила спорни записи, односно несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, во бројка од 39.502 лица, ќе ги стави на јавен увид на веб страницата на Државната изборна комисија, ќе спроведе медиумска кампања и ќе објави јавен повик за пријавување.

(2) Во јавниот повик се наведуваат потребните документи за пријавување на лицата чии податоци се објавени, согласно со Изборниот законик.

(3) Државната изборна комисија ќе достави до Министерството за надворешни работи известување за објавување на јавен повик за пријавување на граѓаните од ставот (1) на овој член. Министерството за надворешни работи го објавува јавниот повик на својата веб страница. Министерството за надворешни работи веднаш е должно да го достави до ДКП, односно конзуларните канцеларии заради објавување на нивната веб страница.

(4) Рокот за пријавување согласно со објавениот јавен повик ставот (1) на овој член е 25 дена од денот на објавувањето на јавниот повик.

(5) Во периодот утврден во ставот (4) на овој член, најголемите четири политички партии можат да определат свои набљудувачи во подрачните единици на Државната изборна комисија.

(6) Пријавувањето може да биде лично до Државната изборна комисија или подрачните единици на Државната изборна комисија или електронски согласно со членот 48 до 51 од Изборниот законик до Државната изборна комисија.

(7) Три или повеќе члена на Државната изборна комисија, во рок од 10 дена по истекот на рокот од ставот (4) на овој член, можат да побараат дополнителна проверка за кое било од лицата кои се пријавиле во текот на увидот, при што можат да побараат лицето да се појави лично, ако има живеалиште или престојувалиште во Република Македонија или преку видео-конференциска врска ако се на привремена работа или престој во странство.

(8) Доколку по истекот на рокот од ставот (4) на овој член, лицата чии податоци се ставени на јавен увид не постапат согласно со ставот (6) на овој член, истите не се запишуваат во Избирачкиот список.

(9) Доколку лицата од ставот (7) на овој член не се појават лично или преку видео-конференциска врска согласно со ставот (7) или Државната изборна комисија утврди дека дадените податоци се неистинити, истите не се запишуваат во Избирачкиот список.

(10) Лицата кои што нема да бидат запишани во Избирачкиот список ќе имаат дополнителна можност да се пријават при Државната изборна комисија во тек на јавниот увид пред изборите.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува до денот на објавувањето на конечните резултати од страна од Државната изборна комисија за спроведените предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година.

LI GJ PËR PLOTËSIMIN E KODIT ZGJEDHOR

Neni 1

Në Kodin Zgjedhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16 dhe 99/16), pas nenit 196 shtohen dy nene të reja 196-a dhe 196-b, si vijojnë:

"Neni 196-a

Për organizim të zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë që do të mbahen në vitin 2016, qytetarët për të cilët nuk ekzistojnë të dhëna të parakohshme dhe evidenca në bazat e institucioneve gjatë kontrolleve të kryqëzuara në pajtim me Rregulloren për metodologjinë për mbajtjen dhe azhurnimin e listës së zgjedhësve të bazuar në kontrolle dhe analiza statistikore, kontrolle të kryqëzuara të bazave të ndryshme të të dhënave dhe evidencave, kontrolle të pakufizuara në terren dhe metoda tjera të njohura përkatëse të kontrolleve, për të cilët konsiderohet se janë në punë të përkohshme ose qëndrim të përkohshëm jashtë vendit me vendbanim të paraqitur të republikën e Maqedonisë në numër prej 171.500 persona, pa kufizim të drejtës së tyre zgjedhore, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i regjistron në ekstrakt të veçantë të Listës së zgjedhësve nga neni 45 paragrafi (4) i Kodit zgjedhor.

Neni 196-b

(1) Për organizim të zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë që do të mbahen në vitin 2016, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në afat prej tri ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, qytetarët për të cilët gjatë kontrolleve administrative dhe në terren të realizuara në pajtim me rregulloren për metodologjinë për mbajtjen dhe azhurnimin e listës së zgjedhësve të bazuar në kontrolle dhe analizat statistikore, kontrolle të kryqëzuara të bazave të ndryshme të të dhënave dhe evidencave, kontrolle të pakufizuara në terren dhe metoda tjera përkatëse të njohura të kontrolleve, ka konstatuar regjistrime kontestuese, përkatësisht mospërputhje të të dhënave për qytetarët lëndë e kontrolleve në Listën e zgjedhësve, në numër prej 39.502 persona, do t'i vë në këqyrje publike në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, do të realizojë fushatë mediatike dhe do të shpallë thirrje publike për paraqitje.

(2) Në thirrjen publike theksohen dokumentet e nevojshme për paraqitjen e personave të dhënat e të cilëve janë publikuar, në pajtim me Kodin zgjedhor.

(3) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të dorëzojë në Ministrinë e Punëve të Jashtme njoftim për shpalljen e thirrjes publike për paraqitje të qytetarëve nga paragrafi (1) i këtij neni. Ministria e Punëve të Jashtme e shpall thirrjen publike në ueb faqen e vet. Ministria e Punëve të Jashtme menjëherë, është e detyruar që ta dorëzojë në PDK, përkatësisht zyrat konsullore për shpallje në ueb faqen e tyre.

(4) Afati për paraqitje në pajtim me thirrjen e shpallur publike paragrafi (1) i këtij neni, është 25 ditë nga dita e shpalljes së thirrjes publike.

(5) Në periudhën e përcaktuar në paragrafin (4) të këtij neni, katër partitë më të mëdha politike mund të caktojnë vëzhgues të tyre në njësitë rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

(6) Paraqitja mund të bëhet personalisht në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve ose në njësitë rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve ose në formë elektronike në pajtim me nenet 48 deri 51 të Kodit zgjedhor në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve.

(7) Tre ose më tepër anëtarë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në afat prej 10 ditësh pas skadimit të afatit nga paragrafi (4) i këtij neni, mund të kërkojnë kontroll plotësues për cilindro nga personat që janë paraqitur gjatë këqyrjes, me ç'rast mund të kërkojnë që personi të paraqitet personalisht, nëse ka vendbanim ose vendqëndrim në Republikën e Maqedonisë ose përmes lidhjes së video-konferencës nëse janë në punë të përkohshme ose në qëndrim të përkohshëm jashtë vendit.

(8) Nëse pas skadimit të afatit nga paragrafi (4) i këtij neni, personat të dhënat e të cilëve janë vënë në këqyrje publike nuk veprojnë në pajtim me paragrafin (6) të këtij neni, të njëjtët nuk regjistrohen në Listën e zgjedhësve.

(9) Nëse personat nga paragrafi (7) i këtij neni nuk paraqiten personalisht ose përmes lidhjes së video-konferencës në pajtim me paragrafin (7) ose Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve konstaton se të dhënat e dhëna janë të pavërteta, të njëjtët nuk regjistrohen në Listën e zgjedhësve.

(10) Personat që nuk do të regjistrohen në Listën e zgjedhësve do të kenë mundësi plotësuese të paraqiten në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve gjatë këqyrjes publike para zgjedhjeve."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të zbatohet deri në ditën e shpalljes së rezultateve përfundimtare nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e realizuara të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë që do të mbahen në vitin 2016.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

3336.

Врз основа на член 136 став 3 и член 137 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), министерот за одбрана, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ВОЕНАТА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на работа на овластените службени лица на Воената полиција и на припадниците на Воената полиција.

Член 2

Овластените службени лица на Воената полиција, при извршувањето на работите кои се преземаат заради спречување и откривање на кривични дела во воените единици и установи, на простори на кои логоруваат воени единици или се изведуваат вежбовни активности на Армијата на Република Македонија, во објектите и зоните определени од Владата на Република Македонија, како и во извршувањето на мерките, активностите и постапките заради спречување за вршење на кривични дела и за откривање и фаќање на сторителите на кривичните дела и нивно предавање на надлежните органи, вршат:

- легитимирање на лица заради утврдување на идентитетот,
- затворање на пристапот и оневозможување на напуштање на просторот без одобрение до завршување на службените дејствија,
- преглед на превозни средства, лица и багаж и
- присилно отстранување на лица од определениот простор, како и на лица кои не постапуваат по наредбите на овластеното службено лице.

Во случаите кога со соодветни средства на при-силба, не постои можност да се заштити животот на лицата на просторот на обезбедувањето, да се одбие непосреден напад со кој се загрозува животот на лице-то или напад на објект или личност што се обезбедува, како и да се спречи бегство на лице затекнато при извршување на кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години, овластените службени лица на Воената полиција можат да употребуваат огнено оружје согласно закон.

При извршување за работите и задачите од став 1 на овој член, овластените службени лица на Воената полиција се легитимираат со службената легитимација.

Член 3

Воената полиција при извршувањето на работите кои се преземаат заради заштита на силите во воените единици, просторите на кои логоруваат воени единици и установи, простори на кои се изведуваат вежбовни активности на Армијата, како и во објектите и зоните определени од Владата на Република Македонија, спроведува мерки, активности и постапки за:

- одржување на воениот ред и дисциплина,
- обезбедување на лица, команди и објекти определени од страна на министерот за одбрана,
- регулирање и контрола на воениот сообраќај и
- учество во борба против диверзантски, терористички и други вооружени групи.

Член 4

При вршењето на работите и задачите овластените службени лица на Воената полиција и припадниците на Воената полиција, носат униформа, ознаки на Воената полиција, вооружување, воено-полициска и друга специјална опрема.

По исклучок од став 1 на овој член при извршување на посебни задачи, овластените службени лица на Воената полиција во зависност од проценката на ситуацијата можат да носат и цивилна облека врз основа на наредба на командантот на Воената полиција.

Член 5

Моторните возила на Воената полиција се обележани со посебни ознаки и уреди за давање светлосни и звучни знаци (ротационо сино светло, ротационо сино-црвено светло и уред за давање на звучни знаци во ниса тонови и со различна висина).

Уредите за давање на светлосни и звучни знаци се употребуваат заради остварување право на првенство на минување при извршување на службените задачи.

Член 6

Овластените службени лица на Воената полиција и припадниците на Воената полиција, при вршење на работите и задачите за спроведување на мерките, активностите и постапките од членовите 2, 3 и 4 од овој правилник, ги почитуваат правата и слободите на граѓаните и применуваат мерки, средства и методи согласно закон.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-4558/1
20 јули 2016 година
Скопје

Министер за одбрана,
Зоран Јолевски, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депомент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016136